

**ОПШТИНА
КРУШЕВО**



ВИСТИНСКИОТ ИЗБОР

ТВОЈОТ ЧОВЕК! ТВОЕТО МЕСТО! ЗА ТВОЈАТА ИДНИНА!

ВМРО-ДПМНЕ





ВИСТИНСКИОТ ИЗБОР ✓

ТВОЈОТ ЧОВЕК! - ТВОЕТО МЕСТО! - ЗА ТВОЈАТА ИДНИНА!

 **ВМРО-ДПМНЕ**

**ОПШТИНА
КРУШЕВО**





Драги мои пријатели, соседи, сограѓани,

Секој од нас има своја приказна. Твојата почнува таму каде што чекориш секој ден – по твојата улица, низ твоето маало, во твојот град. Таму се случиле првите радости и првите таги. Таму си ги доживеал првите победи, но и првите порази. Таму си создал пријателства, семејство и спомени. Тоа е местото кое те изградило и кое те држи.

Знам дека не секогаш е лесно. И јас сум имал моменти на дилема – дали вреди? дали ќе успееме? Но секогаш, одговорот го наоѓам во луѓето што ги среќавам секој ден – во работникот што се бори чесно за лебот, во мајката што не се предава за своите деца, во младиот човек што сонува да остане тука, дома.

Оваа прва година како премиер беше година на тежина, но и на надеж. Знам дека чекате повеќе, и искрено ви велама – и јас сакам повеќе. Но најважно е дека патот е отворен. И дека веќе почнавме. Почнавме да ја враќаеме довербата во др-

жавата и да ни се создава надежта дека иднината може да биде подобра.

Твоето маало, твојата општина, твојот град – тоа не се само зборови. Тоа е твојот дом. И за домот, се бори човек со сè што има.

Затоа овие избори не се само политика. Овие избори се твојата приказна. Тоа е избор за училиштето каде учат твоите деца или внуци. За паркот каде се среќаваш со пријателите. За болницата во која очекуваш грижа. За патот по кој одиш секое утро на работа. За тоа дали ќе продолжиме напред – или ќе дозволиме повторно да нè враќаат назад.

Знам што значи да имаш доверба. И знам што значи народното – „Имам свој човек“. Тоа е оној што ќе ти помогне, ќе заврши работа, ќе биде покрај тебе кога ти е најтешко. Тој човек е твојот градоначалник, кој со труд, посветеност и резултати докажа дека може да се потпреш на него. Тоа е твојот човек. За твоето место, за твојата иднина.

Затоа ти велам со искрена благодарност: -твојот глас е повеќе од политичка одлука. Тој е знак дека не се откажуваме, дека веруваме, дека сакаме подобро. Секој глас е порака – дека сакаме надеж, сакаме правда, сакаме иднина тука, дома.

Драги мои луѓе,

Не ветувам дека ќе биде лесно. Но ветувам дека ќе биде вистински. Со чесност, со работа и со истрајност. Ветувам дека нема да се откажеме!

Времето на Македонија допрва доаѓа. Тоа е времето во кое секој од нас ќе каже: -да, вредеше. Вредеше затоа што имав свој човек. Вредеше затоа што моето место продолжи да расте. Вредеше затоа што имам иднина тука, во мојата земја.

Ве повикувам, замолувам, како ваш сосед, пријател, сограѓанин, излезете на овие избори, со надеж, оптимизам и непоколеблива волја, и бидете силата на промените и иднината и направете го Вистинскиот избор!

Со Твојот човек.

За Твоето место.

За твојата иднина!

Со благодарност и надеж,
Христијан Мицкоски



Драги сограѓани,

Крушево е симболот на слободата, културата и традицијата во Република Македонија.

Град со богата историја и голем потенцијал за иднината. Оваа Програма ја презентирам пред Вас како патоказ кој сметам дека ќе не одведе во посветла иднина. Покрај мојата визија оваа програма ги содржи и Вашите идеи, потреби и предлози, всушност ова е наша заедничка Програма која ќе треба заедно да ја реализираме.

Со транспарентно и одговорно водство, со домаќинско работење, убеден сум дека на истата ќе ѝ допишеме уште многу страни.

Јас како човек, цврство верувам во принципот на понуда и отчетност во политичката култура, па затоа внимавав оваа Програма да е спој помеѓу потребното и можното.

На крај Ве повикувам преку Вашата доверба и вклученост заедно да ја преточиме оваа визија во реалност, затоа што ние го заслужуваме тоа, Крушево го заслужува тоа.

Со почит,
Кандидат за градоначалник,
Нико Чонески

ОБРАЌАЊЕ НА НОСИТЕЛ НА СОВЕТНИЧКА ЛИСТА ЗА ОПШТИНА КРУШЕВО

Почитувани сограѓани,

Со голема чест и гордост денес стојам пред Вас со голема чест и одговорност – како носител на листата за Крушево. Нашата Општина има богато историско и културно наследство, но и предизвици кои мора да ги решаваме заедно.

Мојата визија е едноставна – Крушево да биде место каде младите ќе останат, каде туризмот ќе се развива, а секое семејство ќе живее достоинствено.

Знам дека со чесна работа, отчетност и соединување на нашите сили можеме да изградиме поубаво, помодерно и поуспешно Крушево.

Затоа, јас како носител на листата и сите кандидати за советници бевме активно вклучени во изработката на оваа Програма и цврсто веруваме дека ќе ни овозможите истата во иднина да ја оствариме. Ние како советници ќе бидеме секогаш конструктивни во исполнувањето на оваа Програма и секогаш отворени за нови идеи и решавање на актуелни проблеми и приоритети кои ќе се појават во наредниот период.

Со почит,
Носител на советничка листа,
д-р Александра Мијајлевска
-Стефановска

СОВЕТНИЧКА ЛИСТА

1. Александра Мијајлевска
-Стефановска
2. Драги Цветкоски
3. Елена Христоска
4. Методија Котески
5. Тајна Јанеска – Стојаноска
6. Никола Зисов
7. Надица Крстеска
8. Љупчо Бубаќоски
9. Вецко Иваноски
10. Влатко Стојаноски
11. Александра Филипоска



I. ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ НА ОПШТИНА КРУШЕВО

- **1. Изградба на нова спортска сала.**
- **2. Изградба на обиколница во Општина Крушево.**
- **3. Изградба на канализациони мрежи во населените места на Општина Крушево.**
- **4. Реконструкција на регионален пат Кривогаштани-Крушево-Демир Хисар.**
- **5. Крушево – град без отпад.**
- **6. Изградба на две нови полетишта за параглајдинг и змејарство.**
- **7. Изведба на патеки за планински велосипедизам.**
- **8. Изградба на стационар за згрижување на кучиња скитници.**
- **9. Изградба на нови и современи паркинг-места и дигитално-паркинг решение.**

II. МОДЕРНА ОПШТИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

- **1. Реконструкција на Домот на култура во Крушево.**
- **2. Изградба на пристапен пат - скијачки терени Станич.**
- **3. Изградба на обиколница околу Крушево, подобрување на патната инфраструктура во Општина Крушево.**
- **4. Изградба на патишта до новите параглајдинг полетишта**
 - Крушево, сè повеќе и повеќе, е застапено на картата на атрактивни дестинации за параглајдинг и змејарство. Со изградбата на новите полетишта, ќе се задоволи потребата на организаторите на светски и европски купови, првенства и останати натпреварувања.
- **5. Реконструкција на Градскиот пазар.**
- **6. Ревитализација на „Крушевска чаршија“**
 - Фасадно уредување на дуќаните во Крушевската чаршија.
 - Реконструкција на улички и плоштадите на центарот во Крушево.
- **7. Трајно решавање на водоснабдувањето во Општина Крушево**
 - Решавање на проблемот со водоснабдувањето во град Крушево, зафаќање на нови извори за питка вода и решавање на проблемот со загубите во градската мрежа.
- **8. Санација и реконструкција на примарната и секундарната водоводна мрежа во градот.**
- **9. Подобрување на патна мрежа и транспортна поврзаност преку изградба и санација на локални и регионални патишта.**
- **10. Асфалтирање на регионален пат Кривогаштани-Крушево-Демир Хисар.**
 - На овој начин ќе се овозможи полесен пристап на жителите на населните места до Крушево, но и на туристите кои го посетуваат градот.
- **11. Реконструкција на патот Борино-Белушино, во должина од 3 км.**
- **12. Фазна изградба и реконструкција на сите улици во градот**

- Со цел подобрување на патната инфраструктура во градот Крушево, ќе се реконструираат локалните улици. Зависно од локацијата, ќе се користи асфалт, коцка или бехатон, со цел да се зачува автентичниот изглед на Крушево и да се подобри квалитетот на живот. Приоритет ќе имаат улиците со најголеми оштетувања.

➤ **13. Асфалтирање и реконструкција на улици и патишта во населените места:**

- во с. Врбоец, во должина од 3 км;
- во с. Бучин, во должина од 1,5 км;
- во с. Свето Митрани, во должина од 1,5 км;
- во с. Борино, во должина од 500 м;
- во с. Норово, во должина од 1 км;
- во с. Пресил, во должина од 1 км;
- во с. Алданци, во должина од 1 км.

➤ **14. Изградба на нов резервоар за питка вода, со цел подобрување на водоснабдувањето во село Врбоец.**

➤ **15. Решавање на проблемот со водоснабдување преку изградба на секундарна водоводна мрежа во село Свето Митрани.**

➤ **16. Изградба на вештачка акумулација за наводнување во село Белушино.**

➤ **17. Изградба на канализациони мрежи во населените места:**

- во с. Бучин;
- во с. Свето Митрани;
- во с. Пресил;
- во с. Врбоец;
- во с. Алданци;
- во с. Борино;
- во с. Белушино;
- во с. Јакреново;
- во с. Саждево.

➤ **18. Санација и тампонирање на полски патишта:**

- во с. Бучин;
- во с. Пресил;
- во с. Милошево;
- во с. Врбоец;
- во с. Свето Митрани;
- во с. Борино;

- во с. Норово;
- во с. Алданци;
- во с. Јакреново;
- во с. Саждево;
- во с. Белушино;
- во с. Пуста Река;
- во с. Горно Дивјаци;
- во с. Долно Дивјаци;
- во с. Арилево.

➤ 19. Соодветно зимско одржување на улиците, патиштата и паркинзите во Општина Крушево.

III. ЛОКАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ СИЛНА ОПШТИНА

- **1. Изработка на техничка документација за Скијачки центар Мусица**
 - Изработка на техничка документација за изградба и уредување на Скијачки центар Мусица со што ќе се зголеми туристичката понуда за Крушево.
- **2. Промоција на потенцијалите кои ги има Општина Крушево за водење на бизнис и промоција на индустриската зона.**
- **3. Поддршка и субвенционирање за млади занаетчии**
 - Општината ќе овозможи широка промоција на занаетчиски производи, но и субвенционирање на млади занаетчии во неколку сегменти, како што се: едукација (изучување на занаетот), набавка на материјали и алати. Дополнително, ќе се субвенционира работен простор за одвивање на одбраниот занает во првите две години.
- **4. Поддршка и субвенционирање на млади земјоделци**
 - Општина Крушево ќе овозвозможи широка промоција на земјоделски производи, а ќе субвенционира обработка на истите до краен производ, како на пример: домашен ајвар, џем, слатко, мед и други производи.
- **5. Финансиска и советодавна помош за стартап (startup) бизниси**
 - Поттикнување на претприемачкиот дух и иноваторството кај младите;
 - Креирање на поволна средина за развој на нови бизниси;
 - Организирање на работилници и курсеви за иноваторство, претприемништво и дигитални вештини.
- **6. Креирање на нови работни места во руралните средини.**
- **7. Субвенционирање на производство на производи од шумски плодови како чаеви, зачини, храна, суви плодови и слично.**

- **8. Градење на партнерство помеѓу локалните угостителски субјекти со локални производители на земјоделски производи и создавање на соодветна приказна за потеклото и карактеристиките на производите како сирење, ајвар, мед и слично.**
- **9. Поддршка за органско производство.**
- **10. Едукација за промовирање на производите со модерно пакување и заеднички настап на саеми и базари.**
- **11. Поддршка во креирањето на локални брендови кои ќе ја носат ознаката „КРУШЕВСКИ“ на своите производи, како на пример: крушевски-планински чај, крушевски вргањ, крушевски колбас, крушевски ајвар, крушевски локум, крушевско сирење, крушевска тарана, итн.**
- **12. Вклучување на производителите во туристичката понуда на Општина Крушево преку интеракција со посетителите.**
- **13. Поврзување на занаетчиството со туризмот – организирање на туристички тури со посета на занаетчиски работилници.**
- **14. Поддршка и модернизација на традиционалните занаети и создавање на услови за пласман на производите.**
- **15. Обнова на стари техники со модерен пристап и дизајн.**
- **16. Регистар на постоечки стопански капацитети во Општина Крушево.**



IV. ИНВЕСТИРАМЕ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО И ВО МЛАДИТЕ ВО НАШАТА ОПШТИНА

- **1. Подобрување на условите во образовните институции.**
- **2. Поддршка на наставниците и стручните служби, во нивниот професионален развој.**
- **3. Обезбедување на дидактички и други материјали и надгледни средства.**
- **4. Интерактивна смарт-табла во секоја училница.**
- **5. STEM-пакети за училиштата**
- **Со што учениците ќе стекнат знаење и вештини во решавањето на проблеми и критичко мислење, вештини кои ги бара модерното време.**
- **6. Опременување на кабинети за кабинетска настава онаму каде што има услови.**
- **7. Награди за најдобрите ученици и воспитно образовни работници.**
- **8. Реконструкција на училишните објекти на подрачните училишта од ООУ „Никола Карев“ и ООУ „Св. Кирил и Методиј“.**
- **9. Организирање на воннаставни спортски активности: пливање, одбојка, фудбал и сл.**
- **10. Поддршка на ученици со посебни образовни потреби, преку подготовка на индивидуални програми и стручни лица.**
- **11. Поддршка на училишни секции како роботика, литература, уметност и спорт.**
- **12. Соработка со компании за практична обука со средношколци.**



V. ОПШТИНАТА ВО ДИГИТАЛНАТА ЕРА

➤ 1. Бесплатни вајфај (WiFi)-зони во градот

- Поставување на бесплатен интернет на повеќе локации во градот – јавни површини и значајни места (плоштади, музеи, полетишта и сл.).

➤ 2. QR кодови со линкови

- Изработка на QR кодови кои би воделе до веб-страница со повеќе информации за Крушево. Истите ќе се поставуваат на видливи и значајни места.

➤ 3. SMART (SMART)-клупи и видиковци

- Поставување на смарт-клупи и видиковци со соларни панели за полнење на телефони и слично.

➤ 4. Општински Е-портал

- Портал, на кој граѓаните ќе можат да ги подмируваат дел од обврските на Општината, да се информираат околу некои одредени процедури, преглед на даноци и такси, транспарентен преглед и други информации.

➤ 5. Дигитален инфо центар, изработка на мобилна туристичка инфо апликација.

➤ 6. Augmented reality двогледи

- Двогледи со AR кои би се поставувале на соодветни локации и со кои ќе се прикажуваат информации во зависност од тоа на каде се насочени.

➤ 7. Изградба на нови и современи паркинг-места и дигитално паркинг-решение

- Изработка на мобилна апликација за приказ на паркинг-места. Сите паркинг-места ќе се опремаат со сензори за да се прикажува каде има слободно паркинг-место, во реално време.



VI. РАЗВОЈ НА СПОРТОТ ЗА ОПШТИНА СО ЗДРАВИ НАВИКИ

- **1. Изградба на нова спортска сала**
 - Истата, ќе ги задоволи потребите на граѓаните на Општина Крушево, спортските клубови, како и ќе овозможи спортски активности на посетителите и подготовки на екипи од различни спортови.
- **2. Реконструкција на Фудбалскиот стадион во Крушево.**
- **3. Доградба на Фудбалски стадион во с. Пресил и во с. Бучин.**
- **4. Уредување на Спортски комплекс Гумење, спортски игралишта.**
- **5. Финансиска помош на спортски клубови, спортисти и здруженија на граѓани.**
- **6. Поттикнување на спорт и рекреација за сите возрасти.**
- **7. Поддршка и унапредување на младински и школски спорт.**
- **8. Реконструкција на спортски сали во село Бучин и Крушево.**
- **9. Реконструкција на игралишта во рурални средини.**
- **10. Изградба на велосипедски, пешачки патеки, зони за рекреација и фитнес-зони.**
- **11. Организирање на турнири и манифестации.**
- **12. Стипендии за млади спортисти.**
- **13. Поддршка за учество на ученици во спортски натпревари.**
- **14. Поддршка за спортски клубови од Општината кои настапуваат во национални лиги.**
- **15. Промоција на Општината преку спортски туризам.**
- **16. Подобрување на спортската инфраструктура во сите училишта.**
- **17. Реконструкција на постојното спортско игралиште во село Бучин.**

- **18. Изградба на мултифункционално спортско игралиште во село Борино.**
- **19. Изградба на мултифункционално спортско игралиште во село Норово.**

VII. ЗЕЛЕНА, ЧИСТА И ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНА ОПШТИНА

- **1. Дислокација и санација на постојната градска депонија**
 - Изнаоѓање нова локација и уредување на постојната депонија, со цел да се спречат загадувањата, непријатните миризби и ширењето на отпадот. Ќе се воспостави систем за организирано собирање и транспортирање на сметот, како и систем за селекција и рециклирање.
- **2. Вклучување во регионална депонија**
 - Општина Крушево ќе се вклучи во регионалниот систем за управување со отпад, со што ќе се обезбеди трајно, современо и еколошко решение во согласност со европските стандарди.
- **3. Чистење и санација на диви депонии во сите населени места во Општина Крушево.**
- **4. Редовно чистење на јавните површини, улици и паркови.**
- **5. Набавка на нови возила за собирање на смет.**
- **6. Кампања за едукација на граѓани особено на деца и млади за екологија и одговорност кон животната средина.**
- **7. Обнова на контејнери и канти за отпад.**
- **8. Снабдување со контејнери и канти за отпад во руралните средини.**
- **9. Мерки за намалување за аерозагадувањето и субвенционирање на системи за загревање на домовите кои помалку или воопшто не загадуваат.**
- **10. Јавно-приватно партнерство за соларни фотонапонски панели и ветерници каде Општина Крушево ќе учествува со свое земјиште од што Општина Крушево би имала долготрајна корист.**
- **11. Градење на партнерска со домашни и странски организации за еколошки проект.**

- **12. Системска грижа за чиста вода, и заштита на локални езера, потоци и реки.**
- **13. Развој на екотуризам и промоција на Крушево како чиста и зелена туристичка дестинација.**
- **14. Хортикултурно уредување на центарот на градот.**
- **15. Хортикултурно уредување на улица „Тодор Проески“ (скали).**
- **16. Хортикултурно уредување на повеќе значајни места во Општина Крушево.**
- **17. Редовно тековно одржување и модернизација на уличното осветлување во градот Крушево и населените места.**



VIII. ПОДДРШКА И ПРОМОЦИЈА НА ЛОКАЛНИОТ ТУРИЗАМ

- 1. Отворање на канцеларија за туризам и култура и формирање на информативно-туристичко биро.
- 2. Соработка со национални и меѓународни параглајдинг клубови и школи.
- 3. Организирање и поддршка на натпревари за параглајдинг и змејарство.
- 4. Промоција на параглајдингот како атрактивен, авантуристички спорт во Крушево.
- 5. Организирање на манифестација – „Фестивал на параглајдингот“
 - Ќе опфаќа повеќе активности и ќе биде од рекреативно-забавен и натпреварувачки карактер. Ќе се организира и „базар на параглајдингот“. Претставување на своите производи и новитети во однос на опремата за парагјалдинг, ќе имаат светски реномирани производители.
- 6. Ангажирање на експерти за изведба на патеки за планински велосипедизам во должина од 40 км – должина која е потребна за организирање на Светски куп.
- 7. Редовно одржување на патеките за плански велосипедизам, со што функционалноста и безбедноста на истите ќе бидат на потребното ниво.
- 8. Изградба на места за одмор со летниковци, поставување на инфо табли, мапи и патокази на клучните места на патеките за планински велосипедизам.
- 9. Соработка со локални, национални и странски клубови и асоцијации за планински велосипедизам.
- 10. Организирање на натпревари во планински велосипедизам.
- 11. Отварање на центар за изнајмување, чување и поправка на опрема за параглајдинг и планински велосипедизам.

- **12. Промоција и маркетинг на можностите на Општина Крушево за планински велосипедизам и ставање на Крушево на мапата за дестинации за планински велосипедизам.**
- **13. Комплекс Езеро – ново туристичко срце на Крушево**
 - **Целосна реконструкција и уредување на комплексот кај Крушевското Езеро, со цел да се развие во модерен туристички и рекреативен центар:**
 - Санација на патеките околу езерото и поставување на улично осветлување;
 - Изградба на три градски плажи со современи содржини;
 - Изградба на игралиште за одбојка на песок;
 - Видиковци со можност за скара и семејни дружења;
 - Детско катче со современа опрема; и
 - Санација на браната.
- **14. Изградба на кампинг-зона со целогодишни содржини за туристи.**



IX. ПОДДРШКА НА КУЛТУРНИТЕ НАСТАНИ ВО ОПШТИНАТА

- **1. Организација на манифестации кои ја прикажуваат локалната историја, обичаи и храна.**
- **2. Симбиоза на понуди**
 - Понуда на пакет аранжмани кои би опфаќале: посета на културно-историски споменици, музеи, галерии, тандем параглајдер летање, јавање на коњи, риболов, планински велосипедизам и останати можности.
- **3. Културни работилници за туристи**
 - Работилници каде посетителите ќе можат интерактивно да изработуваат традиционални ракотворби, ќе практикуваат локални обичаи и ќе можат да приготвуваат локални специфични јадења.
- **4. Програми за едукација и вклучување на локалното население во туристичките активности како фестивали, манифестации и друго.**
- **5. Дислоцирање и комплетно преуредување на поставката „Влашка соба“**
- **6. Манифестација „Васил Иљоски“**
 - Манифестацијата ќе опфаќа поетско читање и прозно претставување на повеќе автори од државата и надвор.
- **7. Ликовна колонија „Никола Мартиноски“**
 - Општина Крушево ќе организира меѓународна ликовна колонија каде учество ќе земат домашни и странски уметници.
- **8. Проект „ПАТ НА ИСТОРИЈАТА“**
 - Запознавање на локалната историја преку наратив и посета на сите историски потсетници од антика до денес како: калиња, мостови, гробници, музеи, споменици и останати места и обележја.



X. ФУНКЦИОНАЛЕН СИСТЕМ ЗА СОЦИЈАЛНА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

- 1. Посета на доктор во руралните средини.
- 2. Организација на повеќе настани за лицата со попречености.
- 3. Реконструкција и опремување на постојната амбуланта во с. Бучин за здравствена заштита на жителите.

XI. ПРЕДЛОЗИ И ИДЕИ ОД ГРАЃАНИТЕ ЗА ОПШТИНАТА

- 1. Уредување на банкини и насипи на локални патишта во Општина Крушево.
- 2. Уредување на централното подрачје со изградба на видиковци кај јазот во село Бучин.
- 3. Асфалтирање на патот до манастирот св. „Ѓоргија“ во село Бучин, во должина од 2 км.
- 4. Воведување на мерки за побезбедно сообраќајно решение – поставување на легнати полицајци на критични места во Општина Крушево.
- 5. Изградба и реконструкција на детски забавен парк во населните места во Општина Крушево.
- 6. Трајно решавање на проблемот со кучињата скитници во Општина Крушево.
- 7. Наоѓање соодветно решение за проблемот со погробалните услуги во градот Крушево.
- 8. Проширување на индустриската зона и создавање на услови за привлекување на инвеститори.

